



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 29 септември 2017 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: август 2017 година

- Во август 2017 година, каматните стапки на вкупните кредити и вкупните депозити останаа непроменети во однос на претходниот месец, задржувајќи се на ниво од 5,9% и 1,5%, соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити во август изнесува 5,2%, со регистрирана надолна месечна промена од 0,2 п.п., додека каматната стапка на новопримените депозити од 1,3% забележа месечен раст од 0,1 п.п..

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	12.2015	3.2016	6.2016	8.2016	9.2016	12.2016	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017
во % на годишно ниво														
<b>Вкупни кредити</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>6.3</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>
Корпоративен сектор	6.3	6.2	6.1	6.1	6.0	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4
Домаќинства	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>	<b>5.9</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.2</b>	<b>5.4</b>	<b>5.2</b>
Корпоративен сектор	5.9	6.0	5.8	5.8	5.8	5.2	5.9	5.1	5.2	5.1	5.4	5.0	5.2	5.0
Домаќинства	5.7	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7	5.7	5.7
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>
Корпоративен сектор	2.2	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8
Домаќинства	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>
Корпоративен сектор	1.3	1.3	0.9	0.9	1.4	1.5	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0
Домаќинства	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.5


Извор: НБРМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nsp>




## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>2</sup>




Извор: НБРМ.




– Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во август изнесува 5,4%, без промена на месечно ниво. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележан пад за 0,7 п.п..

– Во август, банките и штедилниците му одобрувале нови кредити на корпоративниот сектор по просечна каматна стапка од 5%, пониска за 0,2 п.п. споредено со претходниот месец. Притоа, месечно намалување е евидентирано кај каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,3 п.п.), при раст на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,5 п.п.). Споредено со август минатата година, оваа каматна стапка е пониска за 0,8 п.п..



Извор: НБРМ.





<sup>2</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Каматната стапка на вкупните примени депозити од корпоративниот сектор, во август забележа минимално намалување од 0,1 п.п. и изнесува 1,8%. На годишно ниво, оваа каматна стапка бележи намалување од 0,2 п.п..
- Во август, каматната стапка на новопримените депозити<sup>3</sup> на корпоративниот сектор остана непроменета во однос на претходниот месец, на ниво од 1,0%. Споредено со август 2016 година, остварен е минимален раст на стапката од 0,1 п.п..

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>4</sup>



Извор: НБРМ.


- Просечната каматната стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата, се одржува на нивото од 6,5 % четврт последователен месец. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..
- Во август годинава, просечната каматна стапка на новите кредити на домаќинствата е без месечна промена, на ниво од 5,7%. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е регистрирана надолна промена од 0,3 п.п..

<sup>3</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.


<sup>4</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Каматната стапка на вкупните депозити од домаќинствата е без промени петти последователен месец и се одржува на ниво од 1,5%, додека на годишна основа, оваа каматна стапка бележи пад од 0,3 п.п..
- Во текот на овој месец, просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>5</sup> од домаќинствата изнесува 1,5%, при регистриран месечен раст од 0,2 п.п.. Притоа, зголемувањето произлегува од растот кај денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,1 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,2 п.п..

<sup>5</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци  
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspix](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 октомври 2017 (референтен пресек заклучно со септември 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).